



Прогрес - Институт за социјална демократија
во соработка со
Фондација Фридрих Еберт - Скопје и Олоф Палме Меѓународен центар
распишуваат



КОНКУРС **за учесници на седмата Политичка академија за** **социјална демократија во 2014 година**

Политичката академија е образовен проект дизајниран како академски курс и тренинг. Главна задача на Академијата е да образува и тренира индивидуи кои ги споделуваат социјал-демократските вредности и кои во своите секојдневни активности ги обликуваат политичките одлуки и акции во Македонија.

Политичката академија ќе им овозможи на учесниците како теоретско знаење така и практичен тренинг на вештините и способностите во областа на политичкиот систем, социјалдемократската идеологија, политичкиот и партискиот менаџмент и политичката комуникација и односите со јавноста. Овие цели ќе се реализираат во рамките на пет циклуси на триденни викенд семинари со три модули од горенаведените области во периодот од април до октомври 2014 година. Првиот семинар ќе се одржи во последниот викенд на април.

Услови за учество

Право да конкурира за учеството на Академијата има:

1. секој државјанин на Република Македонија

2. на возраст од 21 до 40 години,
3. ангажиран е или сака да биде активен во општествениот и политичкиот живот на Македонија,
4. ги споделува социјалдемократските политички, економски, социјални и општествени вредности,
5. има основно знаење од општествените науки и терминологија,
6. активно познавање на англискиот јазик.

Потребни документи за учество

1. Пријава – може да ја превземете од веб страните: www.progres.org.mk www.fes.org.mk
2. Биографија со наведени контакт - податоци
3. Писмо за мотивација

Селекција на кандидатите

Селекцијата ќе се одвива во две фази. Во првата фаза кандидатите ќе бидат селектирани врз основа на личните постигнувања (вклучувајќи го и академското образование, неформалното образование, работното искуство и пракса) наведени во

биографијата и писмото за мотивација, како и етничката, религиозната, половата, регионалната и социјалната разноликост во Македонија. Сите пријавени ќе бидат известени за резултатите од првата фаза најдоцна до почетокот на март 2014 год. по електронска пошта. Кандидатите кои ќе се квалификуваат ќе бидат повикани на усно интервју во периодот од 10-14 март 2014 год. Избраните учесници на Академијата ќе бидат известени најдоцна до 28 март 2014 година.

Непотполни документи нема да се разгледуваат!

Поднесување на документите

Пријавата и останатите документи треба да се поднесат најдоцна до **16 февруари 2014 година** на:

е-маил political.academy@fes.org.mk

или по пошта на адреса:

Прогрес - Институт за социјална демократија,
ул. Варшавска 1, П.Фах 42, 1000 Скопје
(со назнака за Политичка академија)

ВЕ МОЛИМЕ БЕЗ ТЕЛЕФОНСКИ ЈАВУВАЊА!